




## Дневен извештај за финансиските пазари

- Аукција на благајнички записи
- Говори на членовите на бордот на ЕЦБ
- Намалување на проекциите на СБ за глобалниот раст годинава

### Интервалутни курсеви во 09:30 ч.

<b>EURUSD</b>	1.3538	<b>XAU</b>	1261.16
<b>EURCHF</b>	1.2181	<b>XAG</b>	19.22
<b>EURAUD</b>	1.4428	<b>Brent</b>	110.78
<b>EURGBP</b>	0.8075	<b>Copper</b>	6696
<b>EURJPY</b>	138.47	<b>Nickel</b>	18455
<b>USDJPY</b>	102.28	<b>Zink</b>	2107



Денешниот календар со економски податоци е прилично празен, така да од тој аспект главниот фокус на финансиските пазари ќе биде пазарот на труд на Велика Британија. Очекувањата се дека стапката на невработеност ќе се намали од 6,8% во март на 6,7% за април, по што останува прашањето уште колку долго Bank of England ќе може да ги одбегнува дискусиите околу започнувањето на процесот на зголемување на каматните стапки со оглед на тоа што сите економски податоци за Велика Британија последнава година ги надминуваат очекувањата.

Денес значајно ќе биде да се проследат говорите на некои од членовите на бордот на ЕЦБ бидејќи Мерш ќе дискутира за прогресот во спроведувањето на најавената програма за купување на обврзници од страна на ЕЦБ, а Новотни ќе даде додатни објаснувања за последните одлуки на централната банка.

Прометот на домашниот девизен пазар вчера изнесуваше ЕУР 24,2 мил., а на меѓубанкарскиот пазар се тргуваше во износ од ЕУР 0,5 мил. на 61,71. Денес се одржува редовна аукција на благајнички записи од страна на НБРМ.

Стил- Понекогаш и обичната кеса за ѓубре е доволна за да ја разбуди креативноста и да се претвори во импресивна модна креација. Неколку години наназад, македонските средношколци покажуваат дека отпадот лесно може да се трансформира во мода, па сè

она што е потребно во суштина е добра идеја и неколку вешти раце кои ќе ја реализираат. На овогодинашното издание на Trash Fashion Macedonia 2014, беа презентирани 45 креации, дело на тимовите од средните училишта низ Македонија. Играјќи си со формите и боите на хартијата, најлонските кеси, капачињата, вреките и преостанатите материјали, младите создадоа креации кои предизвикуваат воодушевување и се вредни за аплауз. Првата награда отиде во рацете на училиштето „Јосип Броз Тито“ од Скопје кое се претстави со моделот „Not another princess“.

### Референтни каматни стапки

Валута 12/6	o/n	1 week	1 m	3m	6m	12m
Libor USD	0,08930	0,12300	0,15200	0,23030	0,32140	0,53660
Libor CHF	-0,0100	-0,0100	-0,0080	0,01200	0,06900	0,18740
Euribor	0,065	0,15	0,188	0,263	0,353	0,528
Skibor	1,80	2,20	2,68	3,14	3,60	4,53

**Берзи**

Индекси	11/6/14	10/6/14	1/1/14
DAX	10028,8	0,20	5,49
Dow Jones	16945,92	0,02	2,23
FTSE	6873,55	-0,02	2,15
Nikkei 225	15038,55	0,29	-7,69
Hang Seng	23265,94	-0,26	-0,32
MBI- 10	1711,02	0,62	0,11

**10- годишни државни обврзници**

земја	10 години	
	цена	принос
<b>US</b>	98,70313	2,64935
<b>В. Британија</b>	96,035	2,7385
<b>Канада</b>	101,356	2,347
<b>Германија</b>	100,63	1,431
<b>Франција</b>	100,135	0,195
<b>Италија</b>	114,63	2,79
<b>Шпанија</b>	110,04	2,631
<b>Грција</b>	83,23	5,589
<b>Македонија</b>	100	5,00

Последново деноноќие помина релативно мирно во однос на тргувањето на финансиските пазари, по 3- неделниот раст на т.н ризични инструменти. Американските берзи забележаа минимален пораст, а приносите на 10- годишните американски државни обврзници пораснаа 1 базичен поен на ниво од 2,66%. Во Азија повеќето регионални берзи завршија во црвено, со исклучок на јапонските Nikkei и Topix кои пораснаа 0,3% односно 0,5%, додека Hang Seng падна 0,3%. Германскиот Dax по состанокот на ЕЦБ ја надмина границата од 10,000 и сеуште се држи над тоа ниво заради претпоставките дека зголемената ликвидност и намалувањето на каматните стапки ќе предизвика зголемување на побарувачката за акции, а со тоа и на нивните цени.

Светска Банка вчера ги намали проекциите за раст на глобалната економија од 3,2% на 2,8% поради лошото време во US од почетокот на годинава што се рефлектираше негативно врз GDP Q1, како и зарди конфликтот во Украина. Светска Банка ги намали предвидувањата за раст на американската економија од 2,8% на 2,1%, додека таргетот за еврозоната останува на нивото од 1,1%. За 2015 и 2016 год. СБ очекува раст на глобалната економија од 3,4% односно 3,5%.

**Индикативни цени на државни записи на секундарен пазар**

Датум на аукција	Ознака на аукција	Датум на доспевање	Денови до доспевање	Каматна стапка	Девизна клаузула	Куповен принос на СБ	Продажен принос на СБ
29-Oct-13	ДЗ2013/16а-350	15-Oct-14	143	3,60%	-	3,60%	3,00%
25-Feb-14	ДЗ2014/02-364	25-Feb-15	275	3,60%	-	3,60%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/05-182	29-Oct-14	149	3,15%	-	3,15%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/06-182dk	29-Oct-14	149	3,10%	dk	3,15%	3,00%
29-Apr-14	ДЗ2014/06а-350	15-Apr-15	317	3,60%	-	3,60%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/08-182dk	5-Nov-14	156	3,10%	dk	3,15%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/07-182	5-Nov-14	156	3,15%	-	3,15%	3,00%
6-May-14	ДЗ2014/07-364	6-May-15	334	3,60%	-	3,60%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/09-182	19- Nov-14	170	3,15%	-	3,15%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/10-182dk	19- Nov-14	170	3,10%	dk	3,15%	3,00%
20-May-14	ДЗ2014/08-364	21- May-15	352	3,60%	-	3,60%	3,00%

**Поважни економски индикатори за Г7 земјите**

10:30 UK Unemployment rate  
13:00 US Mortgage applications

За подетални информации обратете се во Дирекцијата за тргување и девизен пазар на следниве контакт лица:

Билјана Јованоска      тел. 3295- 109; e- mail: biljana.jovanoska@stb.com.mk  
Сашо Радевски          тел: 3295- 108; e- mail: saso.radevski@stb.com.mk  
Коста Шорко            тел. 3295- 107; e- mail: kostasorko@stb.com.mk

**Правни напомени:**

Оваа публикација ја издава Стопанска Банка АД Скопје и е наменета за нејзините клиенти. Информативниот карактер на оваа публикација значи дека таа не може да служи како замена за сопствените проценки на било кој читател на оваа публикација. Информациите, мислењата, заклучоците, прогнозите и проекциите кои се изнесени во оваа публикација се засноваат на јавно достапни извори на податоци (Блумберг и Ројтерс) кои Банката ги користи, но за кои не гарантира. Според тоа, Банката не сноси никаква одговорност за бизнис одлуките на клиентите кои се базираат на оваа публикација.